

Светот одамна не памети ваков фуриозен настап на една армија, како што беше случај со руската во Грузија. Копнените интервенции стануваа сè помалку популарни и практични во водењето на софистицираните војни, но Москва ги демантираше таквите погледи и анализи на воените стратегии. За неполни 48 часа руската воена армада ја прегази Грузија долж и попреку. Кога никој не се надеваше дека тоа ќе се случи, одеднаш како случаен облак се истури врз грузиската земја.

Но, не ќе биде токму така. Со месеци наназад се предупредуваше дека е само прашање на време кога косовскиот случај ќе се преслика во кавкаскиот регион. Оние кои и денес зборуваат дека случајот со независноста на јужната српска покраина е исклучок и уникатен модел, треба веднаш да ѝ кажат збогум на дипломатијата и на политиката, бидејќи таквите погледи се неиздржани и недоветни.

Со дводневната интервенција во Грузија Русија се обиде да покаже кој е газда меѓу Црното Море и Каспиското Езеро. Надежите дека во скоро време НАТО може да зачекори на тие простори се урнаа како кула од карти. Европа стана свесна дека нема играње со двоецот Путин-Медведев. Малите мажиња од Кремљ му покажаа заби на западниот свет. Знаат

дека Грузија е само експериментална епрувета во рацете на Брисел и на Вашингтон и дека властите во Тбилиси се искористени за испробување на пулсот до каде денес може да оди Русија.

Наивноста на грузискиот претседател Сакашвили треба да биде предмет на психолошко истражување. Поголема глупост и поголема авантура од оваа која тој им ја приреди на своите Грузијци, досега никој лидер во светот не успеал да направи.

Краткотрајната руско-грузиска војна во Осетија ги промени односите меѓу силите во светот. Путин ја зацврсти својата моќ во целиот регион и покажа дека сè уште е човек број еден во Москва. Додека Путин во фармерки и маица им делеше команди на руските генерали во Јужна Осетија, претседателот Медведев беше само обичен портпарол, кој од својот кабинет ги читаше соопштенијата кои Путин му ги пишуваше од терен.

Но, другата страна на медалјата можеби крие нешто друго. Дали можеби САД и Русија се договорија за еден ваков развој на настаните? Америка да ги зацврсти позициите на Балканот, пред сè, на Косово, а за возврат Русите да го вратат своето влијание во Кавказот. За некои можеби ова е наивно, но мекиот став на Буш за руската инвазија во Грузија дава за право да се размислува во таа насока.

кратко време. Ретко кој веруваше дека за десеттина години Путин ќе го врати приматот на неговата земја, кој драстично беше нарушен во текот на деведесеттите години на минатиот век.

Сите знаеме како Елцин се мачеше со бунтовниците во Чеченија, како герилците на Масхадов ги поразуваа руските трупи во Грозни, убиваа руски војници и долго време ја понижуваа Русија пред светот.

Денес Русија се покажува во поинакво светло. Таа повеќе не е предводена од пијаната администрација на Елцин, не е задолжена кај светските кредитори со милијарди долари за опстојување на нејзината економија и на стопанството. Под водство на Путин Руската федерација воскресна како феникс од пепелосаните посткомунистички структури. Тој факт го признаваат и најголемите противници на рускиот прогрес во секој домен. Русија и денес трпи порази на дипломатски план во светот, но тоа знае да го компензира со поинаква стратегија, за која Западот подоцна се свестува дека погрешил во проценките на почетокот.

Овој месец прв пат по завршувањето на чеченската криза се манифестира зајакнатата моќ на руските воени сили. Многумина претпоставуваа дека официјална Москва само реторички се заканува со преземање воени мерки, а дека во практиката е невозможно тоа да се случи. Се направи превид на нештата и се потценија руските способности во обидот да му се спротивстави на Западот. По губењето на руската битка за Косово, НАТО и САД пресметаа дека Москва нема сили да ја издржи офанзивната западна политика. Грузија беше тестот кој требаше да ја потврди таа геостратешка проценка на Пентагон. Русија го покажа сосема спротивното. Во иднина таа е зрела на своја рака, без мандат на ОН, да презема воени акции во други држави, со цел да ги заштити своите планетарни интереси. Објаснувањата на руските дипломати дека не прават ништо поразлично од она што нивните западни колеги го правеле и го прават во изминативе дваесет години на Балканот и на Блискиот Исток внесе уште повеќе драма во односите на мултилатералниот свет.

КОЈ ЌЕ ГИ КОНТРОЛИРА ГРУЗИСКИТЕ ЦЕВКИ?

Во последниве десет години САД ѝ испорачаа на Грузија оружје во вредност од околу една милијарда долари. Меѓу вооружениот арсенал се најдоа: оклопни возила, минофрлачи и ракетни лансери, борбени авиони и хеликоптери. За возврат грузиската власт на Вашингтон требало да му обезбеди пристап до нафтените извори и до коридорите, кои постојат на грузиска територија. Грузија е од исклучително значење за американската држава, пред сè, заради снабдувањето со нафта. Проценките говорат дека во Кавказот има околу 40 милијарди барели од резервите со нафта. Од голема важност е и тоа што низ оваа кавкаска република поминува огромниот нафтовод, преку кој суровата нафта се префрлува од Баку во Азербeјџан до турското пристаниште Чејхан. Овој нафтовод е изграден и покрај острите спротивставувања на Москва, но САД со сите сили

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Воените дејства меѓу Москва и Тбилиси завршија за кусо време, но жестокоста на операцијата со која пристапи руската војска во елиминирањето на грузиските сили од Јужна Осетија, веројатно ќе биде повод за долги анализи, истражувања и модел како да се победи противникот за толку



ВОЈНАТА ВО ГРУЗИЈА - СТРАТЕШКИ ДОГОВОР МЕЃУ САД И РУСИЈА!?

се изборија тој да ја здогледа светлината на денот. Преку него се транспортира еден процент од дневната светска потрошувачка на нафта.

Сега оваа војна во Грузија ги измести од колосек западните планови во целиот регион. Помислата дека нафтоводот вреден четири милијарди долари, граден со помош на американската компанија "Шеврон", сега може да падне под руска контрола, претставува ноќен кошмар за Западот. Според договорот со компанијата "Шеврон", во случај на криза грузиските власти се должни да го заштитат нафтоводот. Кризата се појави. Грузија не е во состојба да се заштити себеси, а не, пак, американскиот нафтовод кој минува низ нејзината територија.

Геополитичките стратегии и планови не застануваат со прекилот на огнот меѓу двете страни. Сигурно Русија нема да опстои само на позицијата за заштита на слободите и на правата на Осетијците во автономната република. Нејзината визија е подалекусежна. Таа сака да покаже дека е време да ги врати старите позиции, кои ги имаше во

"Наложено е Македонија под итно да добие покана за членство во НАТО и со тоа да ѝ биде испратена порака на Москва. Во меѓувреме, Атина треба да биде предупредена за нејзините врски со Русија и за упорноста да го попречи влезот на Македонија во НАТО. Со испраќање на покана за влез на Скопје во Алијансата, НАТО не само што покажува дека има намера со продолжувањето на експанзијата, туку и ќе го заштити правото на интегритет на малите држави. Со тоа Москва би требало да ја разбере одлучноста на Западот за замрзнатите спорови, било во Грузија, било во Македонија, било на Косово, каде Русија продолжува да ги поддржува Србите, кои се против новата држава".

Едвард Џозеф





"Може да се заборави на какви било разговори за грузискиот територијален интегритет, затоа што сега е невозможно да се убедат Јужна Осетија и Абхазија да се согласат да бидат натерани да се вратат во грузиската држава... Грузија претставува проект на САД, кој објаснува зошто тие толку се трудат да влијаат на јавното мнение. Сите ние сме како мали деца кога станува збор за користењето на мас медиумите. На нивните медиуми се појавуваше само една реченица: 'Русите ја нападнаа Грузија', а никаде не спомнаа која беше главната задача на Русија во Грузија".

Сергеј Лавров



"Состојбата на Косово и онаа во Јужна Осетија несеслични и меѓу нив не може да се прават паралели. Косовското

прашање не е прашање меѓу Србија и Албанија, туку на меѓународната заедница, на граѓаните и на косовското политичко раководство. Независно Косово беше најдоброто решение, кое позитивно влијае на регионот. Односите меѓу Албанија и Србија треба да се развиваат како односи меѓу две земји, кои иднината ја гледаат во европските интеграции".

Сали Бериша



"ШЕФОТ" НА ВИСТИНА ЗНАЕ ДОБРО ДА СЛУША

ерата на Советскиот сојуз. Путин и Медведев веројатно ќе се обидат да искористат неколку слабости со кои во моментот се соочуваат западните земји, за да можат целиот стратешки проект да го истуркаат до крај. Прво, длабокиот јаз меѓу земјите-членки на ЕУ; второ, кризите со кои се соочуваат Американците во Ирак и во Авганистан; и трето, доаѓањето на периодот на избори за нов американски претседател. Месеците кои претстојат се идеална шанса за враќање на руските стратешки

позиции во Кавкаскиот басен. Сакашвили му подари исклучителна и несекојдневна можност на Путин.

СТРАТФОР ЈА ИЗДИГНА РУСИЈА НА ПИЕДЕСТАЛ

Бројни светски аналитички центри нашироко ги прават првичните анализи, проценки и впечатоци од фуриозниот руски настап во Кавказот. Речиси сите се прашуваат што навистина се

РУСИЈА МОРАШЕ ДА ОДГОВОРИ

"САД направија сериозна мешаница со тоа што за зона на својот национален интерес го прогласија за нив далечниот Кавказ, во кој е вкоренета Русија. Русија не бара територијално проширување, туку има само легитимни интереси во тој регион. Основите на сегашната војна во кавкаскиот регион лежат во одлуката на сепаратистите во Грузија, во 1991 година да ја укинат автономијата на Јужна Осетија.

Тоа стана темпирана бомба за територијалниот интегритет на Грузија, чии наредни раководства со примена на сила само ја влошуваа состојбата. Она што се случи нокта на 7 август е несфатливо. Грузиската војска со разорни ракетни фрлачи го нападна главниот град на Грузија, Цхинвали. Русија мораше да одговори. Сега некој да ја обвини за агресија врз Грузија не само што е лицемерно, туку покажува и недостаток на хуманост. Раководството на Грузија тоа можеше да го направи само со претпоставена поддршка и охрабрување на некоја голема сила. Стотина американски инструктори ги обучуваа грузиските вооружени сили, кои беа опремени со современо оружје купено ширум светот. Заедно со ветувањата од НАТО дека наскоро ќе добијат членство, Грузијците помислија дека можат да се вовлечат во Јужна Осетија, бидејќи претседателот Сакашвили очекуваше безусловна поддршка од Западот, а тој пак, му даде причини така да мисли. Решението би можело да се сведе на создавање подрегионален систем на безбедност и соработка на Кавказот, кој би ја оневозможил секоја провокација и секоја криза од ваков вид. Лекцијата од најновите случувања е дека геополитичките игри се опасни секаде".

Михаил Горбачов





САКАШВИЛИ ПРЕМНОГУ БУКВАЛНО ЈА РАЗБРА ПОДДРШКАТА ОД БУШ



"Јужна Осетија и Абхазија повеќе не можат да бидат дел од Грузија поради конфликтот кој го иницираа властите во Тбилиси. Западните земји водат погрешна и лоша политика кон Русија. Не верувам дека Русија води политика на присоединување на територии но, исто така, не верувам дека ќе има враќање на старите позиции пред конфликтот. Единствен паметен политички чекор на Западот е да почне стратешко партнерство со Москва".

Герхард Шредер



векe зборува за тоа што Русија мисли за своите соседи, отколку за американската политика".

Кондолиза Рајс

"Доколку Русија навистина го крши примирјето, а морам да признаам дека извештаите за почитување на примирјето не се охрабрувачки, тоа може да донесе само подлабока изолација на Русија. Таа употреби несразмерна сила во Грузија и властите во Москва знаат дека тоа ќе донесе последици. Ова не е 1968 година и инвазијата на Чехословачка, кога Русија морала да ги нападне своите соседи, да ги заземе нивните главни градови и да ги урне нивните влади, а потоа да се излекува. Времињата се променети. Грузија има демократска влада на Кавказот, која е легитимно избрана. Тоа што Лавров ја нарекува Грузија - проект на САД, повеќе зборува за тоа што Русија мисли за своите соседи, отколку за американската политика".

случи, зарем тоа беше можно да се направи за толку краток временски период и сл. Јасно е дека на индиректен начин Русија војуваше со западните земји, а Грузија беше само колатерална штета во проектот за борбата за нафтените полиња и преносните системи. Сакајќи Москва да ја клекнат на колена, западните дипломати ја вратија на меѓународната политичка сцена како победник.

Познатиот Стратфор проценува дека Русија ја прекина војната со Грузија во вистински момент. Целите се постигнати, Грузија е фрлена на колена, а униш-

тени се и шансите за нејзин влез во НАТО алијансата. Геополитичкиот институт смета дека гаранциите кои САД ѝ ги давале на Грузија за заштита на нејзините територијални и безбедносни атрибути биле само обична претстава. Своевремено, анализира Стратфор, Русија постигна три цели. Првата е воената цел, која ја оствари на брз и лесен начин. На светот му е демонстрирана моќта на руското војување, преку целосно понижување на грузиската држава во нејзините автономни области и пошироко. Москва добро ги вооружа сепаратистичките струи во Јужна Ос-

етија и во Абхазија, што значи дека во иднина тие ќе можат успешно да војуваат со Грузија и без руско присуство таму. Втората цел на руската интервенција е разбивањето на грузиската Влада. Претседателот на државата, Михаил Сакашвили, речиси е политички мртов, бидејќи наивно влезе во војна со неколкукратно посилниот непријател. И третата цел која Русија ја постигна во своја полза е спречувањето на Грузија во наредниот период да стане полноправна членка на НАТО. Со тоа Западот сега нема ниту еден аргумент кој ќе докажал дека Тбилиси е подготвен за влез во Алијансата.



ADNAN REISEN
STUTTGART



Informacii
od 900 до 2100

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de



FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
AUGSBURG
MÜNCHEN
KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO
↓ VERBINDUNG MIT SPOJUVANJE SO ↓
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen
Büro Kičevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788

Büro Freiburg
Tel. 0781 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93

Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48

Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH